

Службен гласник на Општина Штип

Службен гласник
на Општина Штип
Излегува по потреба

Број 2
15 февруари 2022 година

Година LVIV



СОДРЖИНА

Р. бр.		страна
47.	Решение за објавување на престанок на мандат на советникот Емил Павлов	133
48.	Решение за престанок на мандат	133
49.	Решение за објавување на одлука за давање согласност за склучување договор за уредување на односите помеѓу Општина Штип, фондацијата за развој на локална заедница – Штип и извиднички одред „Еквинокс“ Штип	134
50.	Одлука за давање согласност на одлуката за давање согласност за склучување договор за уредување на односите помеѓу Општина Штип, Фондацијата за развој на локална заедница – Штип и извиднички одред „Еквинокс“ Штип	134

51.	Решение за објавување на одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 1081 за КО Пенуш со намената на бесправно изградените објекти	135
52.	Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 1081 за КО Пенуш со намената на бесправно изградените објекти	136
53.	Решение за објавување на одлука за утврдување дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 1333/1 за КО Штип 1 со намената на бесправно изградените објекти	137
54.	Одлука за утврдување дека не се исполнети условите задонесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 1333/1 за КО Штип 1 со намената на бесправно изградените објекти	138
55.	Решение за објавување на одлука за давање согласност на одлуката за склучување на договор	138
56.	Одлука за давање согласност на одлуката за склучување на договор	139
57.	Решение за објавување на програма за еднакви можности на Општина Штип за 2022 година	140
58.	Годишна програма за еднакви можности на Општина Штип за 2022 година	140
59.	Решение за објавување на правилник за условите, начинот и постапката за доделување на материјална поддршка на спортските клубови, спортските здруженија и спортските институции кои извршуваат јавен интерес во спортот во Општина Штип и спортски манифестации кои се одржуваат на територијата на Општина Штип	151
60.	Правилник за условите, начинот и постапката за доделување на материјална поддршка на спортски клубови, спортски здруженија и спортски институции кои извршуваат јавен интерес во спортот во Општина Штип и спортски манифестации кои се одржуваат на територијата на Општина Штип	152
61.	Решение за објавување на правилник за остварување на право на партиципација за деца со попреченост и деца со ретки болести кои престојуваат во детските	158

	градинки во Општина Штип	
62.	Правилник за остварување на право на партиципација за деца со попреченост и деца со ретки болести кои престојуваат во детските градинки во Општина Штип	158
63.	Решение за објавување на решение за именување на членови на локален совет за превенција	160
64.	Решение за именување членови на локален совет за превенција	161
65.	Решение за објавување на заклучок за усвојување на квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за уредување на градежно земјиште за квартал јули – септември 2021 година	162
66.	Заклучок за усвојување на квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“–Штип со финансиски показатели по програмата за уредување на градежно земјиште за квартал јули – септември 2021 година	163
67.	Решение за објавување на заклучок за усвојување на квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за одржување на локални патишта и улици за квартал јули – септември 2021 година	163
68.	Заклучок за усвојување на квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“–Штип со финансиски показатели по програмата за одржување на локални патишта и улици за квартал јули – септември 2021 година	164
69.	Решение за објавување на заклучок за усвојување на квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за користење на јавниот простор за паркирање за квартал јули – септември 2021 година	165
70.	Заклучок за усвојување на квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“–Штип со финансиски показатели по програмата за користење на јавниот простор за паркирање за квартал јули – септември 2021 година	165
71.	Решение за објавување на заклучок за усвојување на квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за осветлување на локалните патишта и улици за квартал јули – септември 2021 година	166

- | | | |
|-----|--|-----|
| 72. | Заклучок за усвојување на квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“–Штип со финансиски показатели по програмата за осветлување на локалните патишта и улици за квартал јули – септември 2021 година | 167 |
| 73. | Решение за објавување на заклучок за усвојување на квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за уредување на градежно земјиште за квартал октомври – декември 2021 година | 167 |
| 74. | Заклучок за усвојување на квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“–Штип со финансиски показатели по програмата за уредување на градежно земјиште за квартал октомври – декември 2021 година | 168 |
| 75. | Решение за објавување на заклучок за усвојување на квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за одржување на локални патишта и улици за квартал октомври – декември 2021 година | 169 |
| 76. | Заклучок за усвојување на квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“–Штип со финансиски показатели по програмата за одржување на локални патишта и улици за квартал октомври – декември 2021 година | 170 |
| 77. | Решение за објавување на заклучок за усвојување на квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за одржување на локални патишта и улици во зимски услови за квартал октомври – декември 2021 година | 170 |
| 78. | Заклучок за усвојување на квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“–Штип со финансиски показатели по програмата за одржување на локални патишта и улици во зимски услови за квартал октомври – декември 2021 година | 171 |
| 79. | Решение за објавување на заклучок за усвојување на квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за користење на јавниот простор за паркирање за квартал октомври – декември 2021 година | 171 |
| 80. | Заклучок за усвојување на квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“–Штип со финансиски показатели по програмата за користење на јавниот простор за паркирање за квартал октомври – декември | 172 |

	2021 година	
81.	Решение за објавување на заклучок за усвојување на квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за осветлување на локалните патишта и улици за квартал октомври – декември 2021 година	173
82.	Заклучок за усвојување на квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“–Штип со финансиски показатели по програмата за осветлување на локалните патишта и улици за квартал октомври – декември 2021 година	174
83.	Решение за објавување на одлука за одобрување финансиски средства на Дончо Ефремов	174
84.	Одлука за одобрување финансиски средства на Дончо Ефремов	175
85.	Решение за објавување на одлука за одобрување финансиски средства на Ружа Филипова	175
86.	Одлука за одобрување финансиски средства на Ружа Филипова	176
87.	Решение за објавување на одлука за одобрување финансиски средства на Благица Арсова	177
88.	Одлука за одобрување финансиски средства на Благица Арсова	177
89.	Решение за објавување на одлука за одобрување финансиски средства на Станка Андонова	178
90.	Одлука за одобрување финансиски средства на Станка Андонова	178
91.	Решение за објавување на одлука за одобрување финансиски средства на Ангел Антониев	179
92.	Одлука за одобрување финансиски средства на Ангел Антониев	180
93.	Исправка	180

47.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ
НА СОВЕТНИКОТ ЕМИЛ ПАВЛОВ

I

Се објавува решение за престанок на мандат на советникот Емил Павлов.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1130/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

48.

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21) и член 32 и член 33 од Деловникот за работа на Советот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 07/05), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТ

Член 1

На **Емил Павлов** избран за член на Советот на Општина Штип од СДСМ со коалиционите партнери му престанува мандатот на член на Советот на Општина Штип, поради поднесена оставка, согласно член 46 став 1 алинеа 1 од Законот за локална самоуправа.

Член 2

Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1130/1
14 февруари 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

49.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
ДОГОВОР ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ПОМЕЃУ ОПШТИНА ШТИП,
ФОНДАЦИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА – ШТИП И
ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД „ЕКВИНОКС“ ШТИП

I

Се објавува Одлука за давање согласност за склучување договор за уредување на односите помеѓу Општина Штип, Фондацијата за развој на локална заедница – Штип и извиднички одред „Еквинокс“ Штип.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1131/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

50.

Врз основа на член 48 став 1 и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08,

07/09, 16/09 04/11, 13/14 и 5/21), а во врска со член 22 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ број 05/02), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОР
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ПОМЕГУ ОПШТИНА ШТИП,
ФОДАЦИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА – ШТИП
И ИЗВИДНИЧКИ ОДРЕД „ЕКВИНОКС“ ШТИП

Член 1

Се дава согласност за склучување на договор за уредување на односите за меѓусебна соработка помеѓу општина Штип, Фондацијата за развој на локална заедница – Штип и Извидничкиот одред „Еквинокс“ Штип, заради изградба и одржување на спортски комплекс во месноста „Суитлак“ во Штип, согласно меморандумот за соработка заведен под архивски број на општина Штип 03-5553/1 од 19.10.2021 година.

Член 2

Се овластува градоначалникот на Општина Штип да склучи договор за уредување на односите за меѓусебна соработка помеѓу општина Штип, Фондацијата за развој на локална заедница – Штип и Извидничкиот одред „Еквинокс“ Штип, утврден во член 1 од оваа одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08- 1131/1
14 февруари 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

51.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА

НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 1081 ЗА КО ПЕНУШ СО НАМЕНАТА НА
БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИТЕ ОБЈЕКТИ

I

Се објавува Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 1081 за КО Пенуш со намената на бесправно изградените објекти.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1132/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

52.

Врз основа на член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), а во врска со член 10 став 4 од Закон за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17 и „Службен весник на РСМ“ број 174/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОТРЕБАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕ
НА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО
НА КП 1081 ЗА КО ПЕНУШ СО НАМЕНАТА НА
БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИТЕ ОБЈЕКТИ**

Член 1

Се утврдува дека се исполнети условите за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето КП 1081 од КО Пенуш со намената на бесправно изградените објекти.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1132/1
14 февруари 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

53.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕКА НЕ СЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИТЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО НА КП 1333/1 ЗА КО ШТИП 1 СО НАМЕНАТА НА БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИТЕ ОБЈЕКТИ

I

Се објавува Одлука за утврдување дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 1333/1 за КО Штип 1 со намената на бесправно изградените објекти.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1133/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

54.

Врз основа на член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), а во врска со член 10 став 4 од Закон за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на РМ“ број 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17 и „Службен весник на РСМ“ број 174/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕКА НЕ СЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИТЕ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАМЕНАТА НА ЗЕМЈИШТЕТО
НА КП 1333/1 ЗА КО ШТИП 1 СО НАМЕНАТА НА
БЕСПРАВНО ИЗГРАДЕНИТЕ ОБЈЕКТИ

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 1333/1 за КО Штип 1 со намената на бесправно изградените објекти.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1133/1
14 февруари 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

55.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА
ОДЛУКАТА ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

I

Се објавува Одлука за давање согласност на одлуката за склучување на договор со Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица-Пробиштип за регулирање на процесот на испорака, количини, динамика, мерење и плаќање на суровата вода за потребите на филтер станицата во Општина Штип.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1134/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

56.

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ број 38/96, 09/97, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 06/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18, 35/19 и 275/19) и член 21 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА
ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Член 1

Се дава согласност на Одлуката за склучување на договор со Јавното претпријатие за извршување на водостопански дејности Хидросистем Злетовица-Пробиштип (ЈП ХС Злетовица-Пробиштип) за регулирање на процесот на испорака, количини, динамика, мерење и плаќање на суровата вода за потребите на филтер станицата во општина Штип.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука е Одлуката за склучување на договор број 02-162/2 донесена од Управниот одбор на ЈП „Исар“ Штип на седницата одржана на 05.02.2022 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1134/1
14 февруари 2022 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Весна Кожинкова, с.р.

57.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ
НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2022 ГОДИНА

I

Се објавува Програма за еднакви можности на Општина Штип за 2022 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1135/2
15 февруари 2022 година

Ш т и п

Општина Штип
Градоначалник

Иван Јорданов, с.р.

58.

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на РМ“ број 06/12, 166/14 и 15/15 и „Службен весник на РСМ“ број 53/21) и член 21 став 1 точка 36 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и

5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ОПШТИНА ШТИП ЗА 2022 ГОДИНА

Годишната програма за еднакви можности на Општина Штип за 2022 година е документ со кој се планираат годишните активности на општината на полето на еднаквите можности за 2022 година. Согласно Законот за еднакви можности на мажите и жените, општината има обврска да го почитуваат принципот на еднаквите можности и да ги почитува и унапредува еднаквите можности на жените и мажите и да презема основни и посебни мерки кои произлегуваат од овој Закон и да изработува годишен план за спроведување на овие мерки.

Почитувајќи го принципот на еднакви можности, локалната власт може да направи значајни промени и поместувања кои ќе доведат до подобра положба на жените во општината, при тоа правејќи анализи за родовата рамноправност детектирајќи ги слабостите, подобрувајќи го пристапот на жените и останатите маргинализирани групи граѓани до инфраструктурата; подобрувајќи го планирањето и употребата на земјиштето; зголемувајќи го промовирањето на жените на раководните функции и добрите работни места; промовирајќи го спортот и рекреацијата кај женската популација, подобрувајќи го пристапот на жените и останатите социјално ранливи категории и маргинализирани групи до здравствените и социјалните услуги.

Поаѓајќи од основните принципи и заложби кои произлегуваат од Стратегијата за родова еднаквост на Општина Штип 2021-2025 год. во периодот од 1 до 15 октомври 2021 година беше распишан Јавен повик со кој беа повикани сите заинтересирани здруженија и фондации кои во својата сфера на интерес и работа ја имаат родовата рамноправност, да се пријават со свои активности со кои ќе бидат вклучени во Програмата за еднакви можности за 2022 година. Врз основа на добиените предлози, и врз основа на веќе востановени практики и активности на КЕМ и координаторот за еднакви можности, согласно Законската регулатива, беше составена Годишната програма за еднакви можности на Општина Штип за 2022 година со следниве активности:

1. Обука за булинг во основните училишта на тема „ Биди другар, а не насилник почитувај ги вредностите на другите“ активност која ќе се реализира во соработка со Отсекот за превенција при СВР Штип и НВО ЕХО;
2. Работни состаноци за изготвување на Акциски план за заштита од дискриминација на Локално координативно тело за заштита од дискриминација на Општина Штип;
3. Изготвување на анкета за познавањата на младите за сексуално преносливи болести, и одржување на предавања за сексуално преносливи болести во сите

- средни училишта, активност која ќе се реализира во соработка со доктори од Центарот за јавно здравје
4. Прибирање и поделба на податоци според пол и нивно тековно ажурирање во надлежност на општинската администрација;
 5. Истражување за потребите и интересите на жените од областа на комуналната, урбанистичката инфраструктура и животната средина;
 6. Информирање на ученици кои го завршуваат основното образование за можностите кои ги нудат нетипичните образовни профили со цел надминување на традиционалните „женски“ и „машки“ професии;
 7. Обезбедување на сет на неопходните услуги за жени и девојки изложени на секаков вид насилство преку поддршка на функционирањето на Центарот за интегративен пристап до неопходните услуги за жени и девојки изложени на секаков вид насилство за периодот од 01.09.2022 до 31.12.2022 година. (Согласно јавен повик)
 8. Обезбедување средства предвидени за организирани вежби во природа и во затворен простор со цел ослободување од стресот на самохрани мајки (согласно Јавен повик); Вршените истражувањата покажале дека самохраните родители се повеќе изложени на стрес кое дополнително влијае на условите за живот на децата во едно родителските семејства;
 9. Обуки на за изготвување на персонална бигорафија – ЦВ - (Circulum vitae). И пополнување на апликации за вработување на млади, невработени жени (согласно Јавен повик)
 10. Истражување на состојбата на младите жени ромки за информираноста за правата од областа на здравствената заштита и третманот за време на бременоста. Обука на жени за правата на родилките и изготвување на здравствен водич за репродуктивните права на жените ромки (согласно Јавен повик).
 11. Спроведување на теренски и он- лајн активности за мапирање на самохрани родители во општината. Обучување на самохрани родители за нивните права кои произлегуваат од Законот за социјална заштита, законот за здравствена заштита (согласно Јавен повик);
 12. Одбележување на 16 дена активизам за борба проти семејно насилство;
 13. Кампања за Превенција од дискриминација согласно новиот Закон за заштита и спречување на дискриминација.

Програмата за еднакви можности на Општина Штип за 2022 година ќе се финансира од буџетот на Општина Штип, а дел од активностите ќе бидат финансирани од Меѓународни организации како што е организацијата заштита на правата на жените при Обединетите Нации - UN Women. Со програмата е предвидено да се потрошат средства во износ 444.750 денари

ЗА 2022 ГОДИНА

Проблеми/ризици	Облици на делување	Програма/ проект	Времетраење Денови/месец и	Буџет на проектот- денари/за една година	Одговорни за имплементација/ Партнери	Извори на финансирање	Индикатори
Недоволна запознатост на советниците за еднаквите можности и родовата рамноправност кои произлегуваат од Законот за еднакви можности, Законот за заштита и спречување на дискриминација, Законот за работни односи, како и меѓународни документи кои се ратификувани од РМ	Еднократна обука за советниците од Советот на Општина Штип за еднакви можности и родова рамноправност и на членовите не Интерсекторската група за родова рамноправност	Програма за јакнење на капацитетите на локално ниво на телото на Обединетите Нации за жени во Република Македонија - UN Women.	Март-декември 2022	Буџетот ќе биде обезбеден од Телото за жени при Обединетите нации UN Women	Координатор за еднакви можности, заменик координатор за еднакви можности, Експерти ангажирани од меѓународни и домашни организации за родова рамноправност	Меѓународни и домашни програми и организации кои работат на родва рамноправност	Зголемен степен на знаење на советниците и членовите не Интерсекторската група за родова рамноправност
Зголемен број на случаи на насилство (булинг) меѓу учениците во основните училишта	Едукативни предавања за намалување на булингот во училиштата.	„Биди другар, а не насилник-почитувај ги вредностите на другите“	Септември – октомври 2022	Не се потребни финансиски средства	Вработени во Отсек за превенција при СВР Штип Координаторка за еднакви можности Заменик координаторка за еднакви можности НВО ЕХО Штип за обезбедување на	Не се потребни извори на финансирање	Број на ученици кои имаат посетено обука за булинг

					печатени материјали		
Функционирање на Локално координативно тело за заштита од дискриминација на Општина Штип	Редовно одржување на состаноци на ЛКТЗД за планирање и реализирање на активности на телото и разгледување на претставки од граѓани за случаи на дискриминација.	„Штип-Општина без дискриминација“	Јануари – декември 2022 год.	Не се потребни финансиски средства	Координаторка за еднакви можности на Општина Штип, Заменик координаторка за еднакви можности Членови на ЛКТЗД	Буџет на Општина Штип	Записници од одржани состаноци на ЛКТЗД Број на поднесени претставки до ЛКТЗД
Недоволна запознаеност на младите од средните училишта во општината со опасностите од сексуално преносливите болести	Анкета за познавањата на младите во средните училишта за СПБ, предавања за СПБ во сите средни училишта, повторно анкета	„Подигање на свеста на средношколската младина за опасностите СПБ во насока на превенција на истите“	Октомври - декември 2022	Изготвување на анкетни листови, анкетирање и анализа на резултати – доктори од ЦЈЗ 2 x 4.000 ден.(8.000ден.) Предавања во сите средни училишта од доктори од ЦЈЗ 2 x 6.000 ден. (12.000 ден) Вкупно 20.000	Доктори – епидемиолози од ЦЈЗ Штип Координаторка за еднакви можности, Заменик координаторка за еднакви можности	Буџет на Општина Штип	Број на ученици кои се анкетирани и запознати со ризиците од СПБ и превенцијата од нив
Недоволна координација на општинските служби за родова еднаквост,	Состаноци на интерсекторска група на Општина Штип за родова	Разгледување на Годишен буџет на Општина Штип,	Јануари-декември 2022	Не се потребни финансиски средства	Координаторка за еднакви можности Заменик координаторка за	Не се потребни финансиски средства	Број на одржани состаноци на интерсекторска група за родова

	еднаквост	Годишни програми и извештаи на сектори и одделенија на Општина Штип како и на институции под надлежност на општината,			еднакви можности и членови на интерсекторска група за родова еднаквост		рамноправност Број на разгледани програми и планови, број на интервенции и сугестии во планови и програми
Непостоење на родово разделени статистички податоци од општински сектори, одделенија и од институции во надлежност на општината	Прибирање и поделба на податоци според пол и нивно тековно ажурирање во надлежност на општинската администрација	Родова статистика услов за родово одговорна општина	Јануари-декември 2022	Не се потребни финансиски средства	Општинска администрација	Не се потребни финансиски средства.	Воспоставен систем за прибирање на родово разделени податоци
Немање на доволно податоци за потребите и интересите на жените во областа на комуналната, урбанистичката инфраструктура и животната средина.	Истражување за потребите и интересите на жените од областа на комуналната, урбанистичката инфраструктура и животната средина	„Општината за жените “	Јануари-септември 2021	14.000 денари	Ангажирање на лица за изготвување и спроведување на анкета и анализа на добиените резултати, по јавен повик	Буџет на Општина Штип	Изготвена анкета, број на анкетнирани лица, Изготвени табели со приоритети и предлози
Недоволен интерес на девојчињата и момчињата за изучување на нетипични образовни профили	Информирање на ученици кои го завршуваат основното образование за можностите кои ги нудат	„Каде се гледам по основното образование“	Мај 2022	Не се потребни финансиски средства	Ангажирање на професори од средните училишта за промовирање на различните профили	Не се потребни финансиски средства	Зголемен процент на запишани ученици од помалку застапениот пол во одредена струка

	нетипичните образовни профили						
<p>Непостоење на средства за судско застапување на жртви на семејно насилство кои не ги исполнуваат критериумите за бесплатна правна помош а имаат потреба од итна постапка</p>	<p>Бесплатна правна помош, Психосоцијална поддршка, Поддршка за економско јакнење на жените и девојчињата жртви на родово-базираното насилство, Ресоцијализација, Реинтеграција на жртвите. Организирање на јавна трибина за членовите на Мултисекторскиот тим за борба против насилство врз жени</p>	<p>„Обезбедување на сет на неопходни услуги за жени и девојки изложени на секаков вид на насилство преку поддршка на функционирање то на Центарот за интегративен пристап до неопходните услуги за жени и девојки, жртви на родово-базирано насилство“</p>	<p>Во текот на целата година 2022</p>	<p>Финансирање на трошоци за работа на Центар за интегративен пристап (закупнина на канцеларија за четири месеци- 48.000 ден. Режиски трошоци за 4 месеци – 12.000 ден, Хонорар за ангажирање на координатор на Центар за интегративен пристап за 4 месеци - 24.000 ден. Хонорар за ангажирање на правник пристап за 4 месеци - 24.000 ден. Хонорар за ангажирање на психолог/социјален работник за 4 месеци -</p>	<p>Претставници од НВО сектор - ЕХО (согласно јавен повик) Координаторка за еднакви можности, Заменик координаторка за еднакви можности,</p>	<p>Буџет на Општина Штип Донатори (UN Women) (предлог активности по јавен повик</p>	<p>Обезбедени услуги за бесплатна правна помош, психосоцијално советување и поддршка, како и економско зајакнување, ресоцијализација и реинтеграција на најмалку 20 жени жртви на насилство и семејно насилство</p>

				24.000 ден. Организирање на јавна трибина за членови на Мултисекторск и тим- 30.000д. Вкупно: 162.000 денари			
Преголема иложеност на стрес во време на Корона кај вработени жени	Организирање на вежби за ослободување од стрес во природа.	„Ослободи се од стресот“	Март- јуни 2022 Септември-декември 2022	Ангажирање на инструкторка за спортско – рекреативни тренинзи за 8 месеци – 80.000 ден. Изнајмување на простор за 4 месеци 16.000 ден. Вкупно : 96.000 денари	Претставници од НВО сектор - ЗГ ЕХО (согласно јавен повик) Координаторка за еднакви можности, Заменик координаторка за еднакви можности.	Буџет на Општина Штип (предлог - активности по јавен повик)	Број на организирани спотски активности и број на присутни жени на спортско-рекреативните активности.
Недостиг на знаења на млади, невработени жени за аплицирање за работа	Обуки на за изготвување на персонална бигорагија – ЦВ - (Circulum vitae). И пополнување на апликации за вработување на млади, невработени	„ Запознај ги ИТ алатките за он-лајн аплицирање за работа	Јануари-февруари 2022	Организирање на три работилници на млади, невработени жени за : пишување на ЦВ, мотивациско писмо, барање	Претставници од НВО „Мрежа за европски граѓани и идентитет“ (согласно јавен повик) Координаторка за еднакви можности,	Буџет на Општина Штип (предлог активности по јавен повик)	Број на обучени жени

	жени.			на работа, апликација за работа, интервју за работа : 6.750 ден. Кафе средба со претставници на локални бизниси, работодавачи: 3.000 ден. Коперски и принтерски услуги 3.000 ден. Надомест за проектен координатор : 8.000 ден. Надомест за проектен асистент : 4.000 ден. Вкупно: 24.750	Заменик координаторка з еднакви можности, испорачувачи на ИТ- обуки согласно јавен повик) Меѓуопштински центар за социјална работа.		
Недоволна запознатост на младите ромки со нивните репродуктивни права и правата на родилките	Истражување на состојбата на младите жени ромки за информираноста за правата од областа на здравствената заштита и третманот за	„Здрави мајки - здрави деца“	1 февруари до 30 априил 2022	Хонорар за проектени координатори - 2 x 5.000 ден. x 3 мес. = 30.000 ден. Модератор на 2 настани: 6.000 ден. Информативен	Претставници од Здружение на граѓани Ромска асоцијација за еднакви права – РОТА (согласно јавен повик) Координаторка за еднакви можности,	Буџет на Општина Штип (предлог активности по јавен повик	Број на обучени жени

	<p>време на бременоста. Обука на жени за правата на родилките и изготвување на здравствен водич за репродуктивните права на жените ромки .</p>			<p>настан:4.000 ден. (20 жени) Информативна средба : 6.000ден. (30 жени)</p> <p>Копирање на прашалници: 500 ден. Материјали за инфо настан 2.000 ден. Материјали за инфо средба 3.000 ден. Дизајн и печатење на водич: 5.000ден.</p> <p>Вкупно: 56.500 ден.</p>	<p>Заменик координаторка за еднакви можности</p>		
<p>Недоволна запознатост на самохрани мајки со законската регулатива за остварување на нивните социјални права, недостаток од мапирање на категорија самохрани мајки</p>	<p>Спроведување на теренски и он-лајн активности за мапирање на самохрани мајки во општината, Обучување на самохрани мајки за нивните права кои произлегуваат од Законот за социјална заштита, законот</p>	<p>„Мапирање на самохрани родители подобрување на пристапот до правата од социјална и здравствена заштита „</p>	<p>Март-април 2022</p>	<p>Обука на самохрани мајки (простор, ручек, проектор и др. организациски трошоци – 19.700 Хонорари за обучувачи 12.000 ден. Флаери,</p>	<p>Граѓанска организација „Една може“</p> <p>Координаторка за еднакви можности,</p> <p>Заменик координаторка за еднакви можности,</p>	<p>Буџет на Општина Штип</p> <p>(предлог активности по јавен повик</p>	<p>Број на обучени жени</p>

	за здравствена заштита			постери, банери, брошури и др. материјали – 10.000 ден. Вкупно: 47.000 ден.			
Меѓународен ден за борба против семејно насилство	Одбележување на 16 дена активизам за борба против семејно насилство	Тематски трибини	Ноември 2022	Не се потребни финансиски средства	Координатор и заменик координатор за еднакви можности, СВР Штип, ЦСР - Штип, невладин сектор	Не се потребни финансиски средства	Број на одржани трибини
Недостиг на знаења од областа на дискриминацијата	Кампања за Превенција од дискриминација согласно новиот Закон за заштита и спречување на дискриминација	Превенција од дискриминација	Март-декември 2022	Изработка на промотивен материјал : 20. 000 денари	Координаторка за еднакви можности, Членови на Локално координативно тело за заштита од дискриминација	Буџет на Општина Штип	Изработен промотивен материјал
				ВКУПНО : 444.750 ден.			

Број 08-1135/1
14 февруари 2022 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Весна Кожинкова, с.р.

59.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА НА СПОРТСКИТЕ КЛУБОВИ, СПОРТСКИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И СПОРТСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ КОИ ИЗВРШУВААТ ЈАВЕН ИНТЕРЕС ВО СПОРТОТ ВО ОПШТИНА ШТИП И СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ КОИ СЕ ОДРЖУВААТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ШТИП

I

Се објавува Правилник за условите, начинот и постапката за доделување на материјална подршка на спортските клубови, спортските здруженија и спортските институции кои извршуваат јавен интерес во спортот во Општина Штип и спортски манифестации кои се одржуваат на територијата на Општина Штип.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1136/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

60.

Врз основа на член 22 став 1 точка 6 и член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на Република Македонија“ 5/2002), член 22-а од Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 177/14, 72/15, 153/15, 6/16, 55/16, 61/16, 106/16, 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19 и 244/19), а во врска со член 21 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21), Советот на Општина Штип, одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНА
ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ, СПОРТСКИ ЗДРУЖЕНИЈА И СПОРТСКИ
ИНСТИТУЦИИ КОИ ИЗВРШУВААТ ЈАВЕН ИНТЕРЕС ВО СПОРТОТ ВО ОПШТИНА ШТИП И
СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ КОИ СЕ ОДРЖУВААТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА
ШТИП

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се регулираат условите, начинот и постапката за доделување на материјална поддршка на спортски клубови, спортски здруженија и спортски институции кои извршуваат јавен интерес во спортот во Општина Штип, како и условите, начинот и постапката за материјална поддршка на спортски манифестации кои се одржуваат на територијата на Општина Штип, формирање и надлежност на Комисијата за спроведување на постапката (во натамошниот текст: Комисијата) и составните елементи на Договорот за доделување на материјалната поддршка.

Член 2

Материјалната поддршка на спортските клубови, спортските здруженија, спортските институции и спортските манифестации, се врши согласно член 22 од Законот за локалната самоуправа (Сл. Весник на Р.М., 5/2002 од 06.02.2002 год.), член 22-а од Законот за спортот („Сл. Весник на Р.М, бр. 29/02, 66/04, 81/08, 18/11, 51/11, 64/12, 148/13, 187/13, 42/14, 138/14, 72/15, 153/15, 06/16, 55/16, 61/16, 106/16 и 190/16) и одредбите на овој Правилник.

Член 3

Висината на средствата за материјалната поддршка од членот 2 на овој Правилник се одредува во Буџетот на Општината и Програмата за спорт, за секоја година посебно, а кои се објавуваат во службеното гласило на Општината.

II. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНА ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ И СПОРТСКИ ЗДРУЖЕНИЈА

Член 4

Доделувањето материјална поддршка се врши по пат на прибирање на затворени писмени пријави преку јавен повик.

На јавниот повик можат да учествуваат сите спортски клубови и здруженија кои се регистрирани и вршат дејност спорт на територија на Општина Штип, под услови утврдени со позитивните законски прописи кои ја регулираат оваа тематика и овој Правилник.

Повик се објавува од страна на Општина Штип на ВЕБ страницата на Општина Штип, официјалните профили кои Општина Штип ги користи на социјалните мрежи и на најмалку еден национален или регионален медиум со седиште на територијата на Општина Штип.

Повикот се објавува најдоцна до крајот на месец февруари во тековната година.

Материјалната поддршка ќе се доделува еднаш или повеќе пати во годината, во зависност од оправданоста на барањето и расположливите финансиски средства во Буџетот на Општина Штип.

Рокот за пријавување изнесува 7 работни дена од денот на објавата на повикот.

Член 5

Повикот за доделување на материјална поддршка на спортски клубови и спортски здруженија, содржи:

- назив и адреса на органот кој го распишува,
- услови кои треба да ги исполнат спортските субјекти;
- начин на пријавување на повикот;
- рок на траење на повикот;
- постапката за доделување средства.

Член 6

Субјектите, кои учествуваат на јавниот повик кон пријавата треба да достават:

- Годишна Програма за работа и функционирање на спортскиот клуб, односно спортското здружение;
- Планот за реализација на проект од особен интерес на спортот во општината (за спортските институции);
- Програма и финансиски план за реализација на спортска манифестација или приредба;
- доказ за регистрирана дејност;
- решение за вршење дејност спорт, издадено од страна на Агенцијата за млади и спорт (за професионални спортски клубови);
- копија од тековна состојба на субјектот, издадена од Централен Регистар на Република Северна Македонија (не постара од 6 месеци);
- овластување за застапување издадено од одговорно лице на субјектот;
- телефон за контакт, адреса и е-маил адреса;
- трансакциска сметка;
- информација за начинот на кој се финансирале во изминатите три години (генерален спонзор, повеќе спонзори, финансирање по пат на наплатување на тренажен процес (чланарина);
- информација за тоа каде субјектите ги извршуваат тренажните и натпреварувачките процеси, како и условите под кои ги користат (наем на сала, доделена сала на користење од Општина Штип, објект во сопственост на субјектот, за кој редовно плаќа режиски трошоци) за изминатите три години;
- доколку спортските субјекти со своите програми учествуваат во натпреварувачки лиги организирани од соодветната федерација, да се достави информација за степенот на натпреварувањето, како и евентуално за учество на натпревари од меѓународен карактер, да се нагласат спортските успеси на спортските субјекти во последните три години, поткрепени со докази од соодветните спортски федерации или други спортски институции;
- информација за пионерско - младинските школи (доколку ги имаат организирано), да достават нивна програма за тековната година, како и да ги нагласат нивните спортски резултати во изминатите три години, поткрепено со доказен материјал од соодветните спортски федерации и државни спортски институции.

Член 7

Право на учество на јавниот имаат спортски клубови и спортски здруженија кои ги исполнуваат следните основни критериуми:

- да поседуваат Решение за дејност спорт, издадено од Агенцијата за млади и спорт, со седиште на подрачјето на Општина Штип;
- да се членови на соодветните национални спортски федерации (за спортските клубови);
- сите спортски субјекти, апликанти на повикот, своите активности и програми да ги реализирале на територијата на Штип;
- да имаат регистрирана и активна младинска школа, која земала учество во натпреварувачкиот систем на соодветната национална спортска федерација.

III. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНА ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ ИНСТИТУЦИИ КОИ ИЗВРШУВААТ НАУЧНИ ПРОЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ЗА РАЗВОЈОТ НА СПОРТОТ ВО ОПШТИНА ШТИП

Член 8

Право на учество на јавниот повик, од членот 4 од овој Правилник, имаат спортски институции кои ги исполнуваат следните основни критериуми:

- Спортската институција во изминатите години, низ своите програмски активности да учествувала во развојот на спортот во Општина Штип;
- Спортската институција во изминатите години да реализирала проекти од особен интерес за поддршка на спортот во делот на физичкиот фитнес, нутритивниот статус и психолошкото здравје кај децата и младите на територија на Република Северна Македонија.

IV. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНА ПОДДРШКА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ КОИ СЕ ЈАВЕН ИНТЕРЕС ЗА РАЗВОЈОТ НА СПОРТОТ ВО ОПШТИНА ШТИП

Член 9

Право на учество на јавниот повик, од членот 4 од овој Правилник, имаат спортски клубови, спортски здруженија и спортски институции кои ги исполнуваат следните основни критериуми:

- спортските субјекти манифестацијата да ја реализираат на територијата на Општина Штип,
- спортските субјекти да приложат докази за вршење на дејност спорт или спортски манифестации, најмалку 2 години од објавувањето на овој повик;
- реализацијата на спортската манифестација да придонесува за развојот на спортот и спортските навики кај жителите на Општина Штип, особено кај младите.

V. ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНА ПОДДРШКА НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ, СПОРТСКИ ЗДРУЖЕНИЈА, СПОРТСКИ ИНСТИТУЦИИ КОИ ИЗВРШУВААТ ЈАВЕН ИНТЕРЕС ВО СПОРТОТ ВО ОПШТИНА ШТИП ИСПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ КОИ СЕ ОДРЖУВААТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ШТИП

Член 10

Општината најдоцна до крајот на месец февруари во тековната година, објавува повик за материјална поддршка на спортски клубови, спортски здруженија, спортски институции и поддршка на спортски манифестации, а со цел остварување на јавниот интерес во спортот на локално ниво.

Потребната документација за учество на повикот се доставува по пошта или во архивата на Општината.

Пријавите и документацијата се доставуваат во затворен плик со ознака „НЕ ОТВОРАЈ“ и со назнака „ЗА ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ МАТЕРИЈАЛНА ПОМОШ НА СПОРТСКИ КЛУБОВИ, СПОРТСКИ ЗДРУЖЕНИЈА, СПОРТСКИ ИНСТИТУЦИИ И СПОРТСКИ МАНИФЕСТАЦИИ“ и бројот на повикот.

Пликот не смее да содржи никаква ознака која би можела да го идентификува апликантот.

Пријавата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан и заверен од одговорното лице на кандидатот.

Член 11

Пристигнатите пријави ги отвара и разгледува Комисијата без присуство на пријавените кандидати, во рок од 7 дена по завршување на повикот.

Некомплетните и ненавремено доставените пријави Комисијата нема да ги разгледува и за истото ги известува кандидатите.

Член 12

Ако на повикот не се јават заинтересирани субјекти се распишува и објавува повторен повик.

Член 13

Незадоволните субјекти од правилно и законитео работење на Комисијата имаат право на приговор во рок од 3 (три) дена сметано од денот на приемот на писменото известување за извршен избор.

Приговорот се поднесува преку Комисијата до Градоначалникот на Општината.

Решението на Градоначалникот по приговорот е конечно.

Член 14

Конечната одлука за доделување на материјалните средства во интерес на јавниот повик ги донесува Советот на Општина Штип на првата седница после завршување на јавниот повик.

Помеѓу Општина Штип и избраниот субјект се склучува Договор за доделување на материјална помош на спортски клубови, спортски здруженија, спортски институции и за поддршка на спортски манифестации.

Договорот се склучува во рок од 3 (три) дена сметано од денот на истекувањето на рокот за приговор.

Член 15

Постапката за доделување материјална помош на спортски клубови, спортски здруженија, спортски институции и доделување на материјална поддршка за организација на спортски манифестации ја спроведува Комисијата за доделување

материјална помош на спортски клубови, спортски здруженија, спортски институции и поддршка на спортски манифестации согласно одредбите на овој Правилник.

Комисијата за доделување материјална помош на спортски клубови спортски здруженија, спортски институции и поддршка на спортски манифестации ја формира Советот на Општина Штип.

Комисијата е составена од седум членови од кои двајца членови се од редот на Општинската администрација во Општина Штип без право на глас и членовите на Комисијата за спорт при Советот на Општината.

Комисијата е надлежна да:

- распише јавен повик;
- ги утврди посебните критериуми и врши бодовна еволуација за доделување материјална помош на спортски клубови, спортски здруженија, спортски институции и поддршка на спортски манифестации;
- ги отвори и изврши административна селекција на апликациите;
- утврди листа на субјекти кои ги исполниле утврдените критериуми;
- врз основа на расположливи средства во Буџет на Општина Штип и исполнетост на критериумите во јавниот повик, прави ранг листа;
- доставува предлог до Совет на Општина Штип.

Член 16

Комисијата работи на седници што ги свикнува и со кои раководи Претседателот на Комисијата кој се грижи за правилно и законито работење на истата.

За текот на седницата на Комисијата и за донесените одлуки се води Записник на кој се потпишуваат сите присутни членови на Комисијата.

VI. ЕЛЕМЕНТИ НА ДОГОВОР

Член 17

Договорот за материјална поддршка на спортски клубови, спортски здруженија, спортски институции и поддршка на спортски манифестации содржи следниве елементи:

- страни на договорот;
- предмет на договорот;
- обврски на Договорните страни;
- рокот на важност на договорот;
- причини за раскинување на Договор.

Член 18

Субјектот кој е избран за материјална поддршка е должен:

- на Општина Штип да и достави адреса за доставување на писмена, при што ќе изјави дека секое доставување на писмено од страна на Општината на таа адреса ќе се смета полноважно,
- да ја извести Општината за секоја промена на седиштето, адресата, статусни и слични промени на сметките и слично.

VII. КОНТРОЛА НА НАМЕНСКОТО КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНА ПОДДРШКА**Член 19**

Субјектите корисници на средствата за материјална поддршка, се должни да доставуваат годишни финансиски извештаи за наменското користење на средствата за материјална поддршка од член 3 од овој Правилник.

Годишниот финансиски извештај се доставува најдоцна до 15 Јануари во наредната година и истиот содржи податоци за начинот, намените и периодот на трошење на средствата, ефектите од користењето на средствата, остварените спортски резултати, а во прилог се доставува детален приказ за потрошените средства (поткрепен со документација: платени фактури, исплатни листови, изводи од банка, фискални сметки, резервации во хотел, билети за транспорт и сл.).

Член 20

По поднесените финансиски извештаи, во рок од 7 дена после датумот за достава на Годишниот финансиски извештај, три члена Комисија формирана со Решение на Градоначалникот врши разгледување на финансиските извештаи на спортските субјекти за наменско користење на средствата и ја утврдува:

- навременоста на доставување на извештајот;
- целовитоста на извештајот;
- наменско/ненаменското користење на средствата;
- моменталниот статус на наменската сметка, односно, дали истата е блокирана.

Комисијата од став (1) на овој член доставува Извештај за својата работа до Градоначалникот, Советот на Општина Штип и Комисијата за доделување материјална помош на спортски клубови, спортски здруженија, спортски институции и поддршка на спортски манифестации, која утврдува кои апликации на субјектите — корисници ќе бидат земени во предвид за доделување/недоделување на средства со следниот повик.

Во случај Комисијата за разгледување на финансиските извештаи на спортските субјекти да утврди ненаменско користење на средствата, доставува предлог до Советот и Комисијата за враќање на ненаменски потрошените средства од страна на корисникот во Буџетот на Општина Штип.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 21**

Овој Правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1136/1
14 февруари 2022 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Весна Кожинкова, с.р.

61.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ И ДЕЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ КОИ ПРЕСТОЈУВААТ ВО ДЕТСКИТЕ ГРАДИНКИ ВО ОПШТИНА ШТИП****I**

Се објавува Правилник за остварување на право на партиципација за деца со попреченост и деца со ретки болести кои престојуваат во детските градинки во Општина Штип.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1137/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

62.

Врз основа на член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002) и член 46 и член 21 став 1 точка 11 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 05/21) Советот на општина Штип, на седницата одржана на 14 февруари, донесе:

Правилник

За остварување на право на партиципација за деца со попреченост и деца со ретки болести кои престојуваат во детските градинки во Општина Штип

Член 1

Со овој правилник се уредува начинот на остварување на право на партиципација во трошоците за згрижување и воспитание на деца со попреченост и деца со ретки болести од предучилишна возраст кои престојуваат во детските градинки во Општина Штип.

Член 2

Детската градинка организира згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст.

Правото на партиципација во трошоците за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст се обезбедува за дете со попреченост од член 33 од Законот за заштита на децата („Сл.весник на Република Македонија“ бр.21/18, 198/18, 104/19, 146/19, 275/19, 311/20 и 294/21) за дете:

- пречки во телесниот развој (тешки, потешки или најтешки пречки во телесниот развој),
- интелектуална попреченост (умерена, тешка и длабока),
- најтешки облици на хронични заболувања со присутни оштетувања и лимитирани активности,
- оштетен вид (слепо и практично слепи лица),
- оштетен слух (практично глуво и тотално глуво),
- потполно отсуство на говорот, тешко оштетен говор, лице со изгубен или оштетен порано стекната говор,
- аутизам,
- повеќе видови попречености (комбинирани пречки во развојот) и за
- деца со ретки болести(Програма за лекување на ретки болести во Република Северна Македонија, заболувања кои се наведени единствено во ОРФАН листата на ретки болести - Јануари 2021 година).

Член 3

Подносителот на барање родител/старател за остварување на правото на партиципација за дете со попреченост и деца со ретки болести во детските градинки во Општина Штип приложува:

- 1.лична карта на подносителот на барањето на увид,
- 2.фотокопија од извод на матична книга на родени на детето,
- 3.потврда од матичен лекар за здравствена состојба на детето,
- 4.наод и мислење за видот и степенот на попреченост,
- 5.медицинска документација и потврда за доказ на ретката болест. (Ова се однесува само за деца со ретки болести).

Член 4

Висината на партиципација се утврдува само за вкупниот број на денови на детето поминати во установата согласно евиденцијата од книгата за присуство на деца и е еднаква на цената на редовната услуга во јавната установа за деца што ја плаќа родителот/старателот.

Член 5

Детските градинки во Општина Штип најдоцна 30 дена од денот на поднесувањето на барањето со потребната документација донесува решение за

остварување на правото на партиципација. Донесеното решение за остварување на партиципација се доставува до Одделение за Јавни служби Општина Штип.

Член 6

Ако настане промена во условите кои биле основ за остварување на правото на партиципација за деца со попречености и деца со ретки болести, родителот/старателот треба најдоцна 15 дена од настанување на промената да ги извести детските градинки во Општина Штип, а правото ќе престане од денот на настаната промена.

Член 7

Детските градинки во општина Штип најдоцна до 10-ти во месецот до Општина Штип доставува Извештај за остварување на правото на партиципација на деца со попреченост и деца со ретки болести за претходниот месец и барање за потребните средства за партиципација за наредниот месец со податоци за вкупен број на деца корисници на правото до општина Штип.

Член 8

Општина Штип врз основа на доставениот Извештај за остварено право на партиципација за деца со попреченост и деца со ретки болести изготвува Решение за исплата на парични средства на детската градинка во Општина Штип за остварено право за партиципација за деца со попреченост и деца со ретки болести кои престојуваат во детската градинка.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1137/1
14 февруари 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

63.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА
ЧЛЕНОВИ НА ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

I

Се објавува Решение за именување на членови на Локален совет за превенција.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1138/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

64.

Врз основа на член 21 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), а во врска со член 11 став 3 од Законот за полиција („Службен веник на РМ“ број 114/06, 06/09, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА

1. За членови на Локалниот совет за превенција **се именуваат:**

- Иван Јорданов
- Весна Кожинкова
- Душко Иванов
- Весна Ушинова
- Трајче Стојчевски
- Никола Мицевски
- Емилија Рамбабова
- Ристо Бојаџиски
- Драган Данев
- Данче Николовска Вратеовска
- Оливера Блажева
- Соња Николова

2. Со донесување на ова решение престануваат да важат: Решението за именување членови на локален совет за превенција број 08-696/1 од 31/01.2019 година, Решението за дополнување на решение за именување на членови на локален совет за превенција број 08-2311/1 од 22.04.2019 година и Решението за разрешување и именување на членови на Локален совет за превенција број 08-1018/1 од 17 02.2021 година.
3. Ова Решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1138/1
14 февруари 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

65.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП СО ФИНАНСИСКИ
ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ЗА КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

I

Се објавува Заклучок за усвојување на Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за уредување на градежно земјиште за квартал јули – септември 2021 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1139/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

66.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 24 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

**ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП СО
ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА**

I

Се усвојува Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за уредување на градежно земјиште за квартал јули – септември 2021 година.

II

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1139/1
14 февруари 2022 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател
Весна Кожинкова, с.р.

67.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА
РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА
КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА**

I

Се објавува Заклучок за усвојување на Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за

одржување на локални патишта и улици за квартал јули – септември 2021 година .

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1140/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

68.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 24 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО
ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА
КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

I

Се усвојува Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за одржување на локални патишта и улици за квартал јули – септември 2021 година.

II

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1140/1
14 февруари 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

69.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИОТ ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ ЗА КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА****I**

Се објавува Заклучок за усвојување на Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за користење на јавниот простор за паркирање за квартал јули – септември 2021 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1141/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

70.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 24 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИОТ ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ ЗА КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

I

Се усвојува Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за користење на јавниот простор за паркирање за квартал јули – септември 2021 година.

II

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1141/1
14 февруари 2022 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Весна Кожинкова, с.р.

71.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА

I

Се објавува Заклучок за усвојување на Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за осветлување на локалните патишта и улици за квартал јули – септември 2021 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1142/2
15 февруари 2022 година

Ш т и п

Општина Штип
Градоначалник

Иван Јорданов, с.р.

72.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 24 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

**ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО
ПРОГРАМАТА ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА
КВАРТАЛ ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА**

I

Се усвојува Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за осветлување на локалните патишта и улици за квартал јули – септември 2021 година.

II

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1142/1
14 февруари 2022 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Весна Кожинкова, с.р.

73.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА
РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА КВАРТАЛ
ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА**

I

Се објавува Заклучок за усвојување на Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за уредување на градежно земјиште за квартал октомври – декември 2021 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1143/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

74.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 24 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО
ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА КВАРТАЛ
ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

I

Се усвојува Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за уредување на градежно земјиште за квартал октомври – декември 2021 година.

II

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1143/1
14 февруари 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

75.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА КВАРТАЛ ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

I

Се објавува Заклучок за усвојување на Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за одржување на локални патишта и улици за квартал октомври – декември 2021 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1144/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

76.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 24 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА КВАРТАЛ ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

I

Се усвојува Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за одржување на локални патишта и улици за квартал октомври – декември 2021 година.

II

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1144/1
14 февруари 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

77.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ ЗА КВАРТАЛ ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

I

Се објавува Заклучок за усвојување на Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за одржување на локални патишта и улици во зимски услови за квартал октомври – декември 2021 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1145/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

78.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 24 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

**ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО
ПРОГРАМАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ ВО
ЗИМСКИ УСЛОВИ ЗА КВАРТАЛ ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА**

I

Се усвојува Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за одржување на локални патишта и улици во зимски услови за квартал октомври – декември 2021 година.

II

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1145/1
14 февруари 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

79.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА
РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИОТ ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ ЗА
КВАРТАЛ ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА**

I

Се објавува Заклучок за усвојување на Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за користење на јавниот простор за паркирање за квартал октомври – декември 2021 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1146/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

80.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 24 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

**ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО
ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАВНИОТ ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ ЗА
КВАРТАЛ ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА**

I

Се усвојува Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за користење на јавниот простор за паркирање за квартал октомври – декември 2021 година.

II

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1146/1
14 февруари 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

81.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА КВАРТАЛ ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

I

Се објавува Заклучок за усвојување на Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за осветлување на локалните патишта и улици за квартал октомври – декември 2021 година.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1147/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

82.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 49 став 1 и член 21 став 1 точка 24 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТИПИОН 2011“ – ШТИП СО ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ЛОКАЛНИТЕ ПАТИШТА И УЛИЦИ ЗА КВАРТАЛ ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА

I

Се усвојува Квартален извештај за работењето на ЈП „Стипион 2011“ – Штип со финансиски показатели по програмата за осветлување на локалните патишта и улици за квартал октомври – декември 2021 година.

II

Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08-1147/1
14 февруари 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

83.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА ДОНЧО ЕФРЕМОВ

I

Се објавува Одлука за одобрување финансиски средства на Дончо Ефремов.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1148/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

84.

Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
НА ДОНЧО ЕФРЕМОВ

Член 1

Се одобруваат финансиски средства на Дончо Ефремов во висина од 4.000,00 денари;

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина Штип за 2022 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08- 1148/1
14 февруари 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

85.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА РУЖА ФИЛИПОВА

I

Се објавува Одлука за одобрување финансиски средства на Ружа Филипова.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1149/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

86.

Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
НА РУЖА ФИЛИПОВА

Член 1

Се одобруваат финансиски средства на Ружа Филипова во висина од 3.000,00 денари.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина Штип за 2022 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08- 1149/1
14 февруари 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

87.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА БЛАГИЦА АРСОВА****I**

Се објавува Одлука за одобрување финансиски средства на Благица Арсова.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1150/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

88.

Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
НА БЛАГИЦА АРСОВА****Член 1**

Се одобруваат финансиски средства на Благица Арсова во висина од 3.000,00 денари.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина Штип за 2022 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08- 1150/1
14 февруари 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

89.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА СТАНКА АНДОНОВА

I

Се објавува Одлука за одобрување финансиски средства на Станка Андонова.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1151/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

90.

Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
НА СТАНКА АНДОНОВА

Член 1

Се одобруваат финансиски средства на Станка Андонова во висина од 3.000,00 денари.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина Штип за 2022 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08- 1151/1
14 февруари 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

91.

Врз основа на член 50 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02) и член 37 став 1 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), донесувам

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ
ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА НА АНГЕЛ АНТОНИЕВ

I

Се објавува Одлука за одобрување финансиски средства на Ангел Антониев.

II

Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 09-1152/2
15 февруари 2022 година

Општина Штип
Градоначалник

Ш т и п

Иван Јорданов, с.р.

92.

Врз основа на член 46 и член 21 став 1 точка 25 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11, 13/14 и 5/21), Советот на Општина Штип на седницата одржана на 14 февруари 2022 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
НА АНГЕЛ АНТОНИЕВ

Член 1

Се одобруваат финансиски средства на Ангел Антониев во висина од 3.000,00 денари.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина Штип за 2022 година.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Штип“.

Број 08- 1152/1
14 февруари 2022 година

Совет на Општина Штип
Претседател

Ш т и п

Весна Кожинкова, с.р.

93.

По извршеното проверување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање согласност на Одлуката за измена и дополнување на статутот на Општинска установа за култура „Дом на млади“ Штип број 08-7177/1 од 29 декември 2021 година, објавена во „Службен гласник на Општина Штип“ број 16 од 31 декември 2021 година направена е техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

Во членот 2 од Одлуката за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на Општинска установа за култура „Дом на млади“ Штип број 08-7177/1 од 29.12.2021 година **наместо** делот од реченицата

„0202-253/3 донесена од Управниот одбор на ОУК „Дом на млади“ Штип на седницата одржана на 29.08.2019 година“ **треба да стои**

„0202-234/4 донесена од Управниот одбор на ОУК „Дом на млади“ Штип на седницата одржана на 13.12.2021 година“.

Број 08-887/1
07.02.2022 година

Ш т и п

Совет на Општина Штип
Претседател

Весна Кожинкова, с.р.